



**GOETHE
INSTITUT**

Гете-институт Скопје
Бул. 8 Септември
18-1/5
1000 Скопје
Тел./Факс:
+389 2 3121 604

www.goethe.de/skopje



**ГЕТЕ-ИНСТИТУТ
СКОПЈЕ**

**со задоволство
Ве поканува на**

**ДЕН НА
ОТВОРЕНИ ВРАТИ**

ДАЛИ СЕ ИНТЕРЕСИРАТЕ ЗА ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК И ЗА ГЕРМАНИЈА?

Посетете нè со цел:

да добиете конкретна претстава за Гете-институт

да ги запознаете лично нашите професори на Speed-Dating;

да ги научите првите зборови на германски јазик со учество на пробен час во модерно опремените училници;

да учествувате на квиз за Германија и за германските пронајдоци;

да ги проверите вашите познавања на германскиот јазик; да слушнете германска музика и да се информирате за актуелните настани и проекти, стипендии, за PASCH - училиштата и за културните друштва;

да ги запознаете дигиталните понуди за изучување на јазикот.

ПРОГРАМА

КОГА?	КОЛКУ ВРЕМЕ?	ШТО?	КАДЕ?
10:30 12:00 13:30 15:00 16:30	20 мин.	Пробен час за возрасни	Просторија 1
11:00	20 мин.	Пробен испит B1 - усно	Просторија 1
10:00 12:00 16:30	На секои 5 мин.	Гете-институт - PowerPoint презентација	Просторија 2
11:00 15:30	40 мин.	PASCH презентација PASCH извештаи од курсевите за млади во Германија	Просторија 2
10:30 12:00 13:30 15:00 16:30		Пробен час за деца	Просторија 3
12:30	20 мин.	Пробен испит FIT 1 - усно	Просторија 3
14:00	20 мин.	Пробен испит FIT 2 - усно	Просторија 3
10:30 12:30 14:30 16:30	30 мин.	Презентација на дигиталните понуди на Гете-институт за изучување на германскиот јазик	Просторија 4
11:30 15:30 17:00	20 мин.	Speeddating со професорите на Гете-институт	Просторија 4
цел ден		Информации за курсеви и испити	Канцеларија за курсеви и испити
цел ден		Уписи	Канцеларија за курсеви и испити
цел ден	60 мин.	Тест за одредување ниво	Просторија 5
цел ден	60 мин.	Тест за одредување ниво	Канцеларија на директорот
цел ден	15 мин.	Квиз за Германија	KG-канцеларија
цел ден		Презентација на постери на културните друштва	KG- канцеларија
цел ден	10 мин.	Информации за стипендиите на Гете-институт за наставници по германски јазик	BKD-канцеларија
цел ден	15 мин.	Квиз за германски пронајдоци	BKD-канцеларија

КОГА?

2.9.2017
10.00-18.00 часот

КАДЕ?

Бул. 8 Септември 18-1/5
1000 Скопје

Богатата програма ќе биде заокружена со доделување на еден бесплатен курс за најсреќниот посетител.

Ви стоиме на располагање да одговориме на вашите прашања и ќе се потрудиме да си поминете убаво во нашите простории.

Гете-институт Скопје
со задоволство ве очекува!